

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Студија на работата			
2.	Код	302			
3.	Студиска програма	ИИМ			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Машински факултет – Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година / семестар	летен	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. д-р Роберт Миновски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Основните цели на предметот се: (1) Освојување на методи за анализа и мерење на времето, како основа за понатамошно (а) планирање и управување на производството/услугите, (б) наградување на вработените, итн., (2) владеење на методологија за рационализација (унапредување, подобрување) на работата, заедно со пратечките методи и (3) запознавање со основните принципи на наградувањето на вработените. Со тоа, студентот треба да се стекне со компетенции за (А) мерење и анализа на времето, (Б) спроведување на рационализација на работата и (В) креирање на концепт на систем за наградување.				
11.	Содржина на предметната програма: 1. Вовед во студијата на работата 2. Мерење на работата а. Поим за норма б. Потреба од нормирањето в. Поделба и видови норми г. Структура на временската норма д. Методи за нормирање на работата ѓ. Следење на извршувањето на нормите 3. Рационализација на работата а. Потреба од рационализацијата б. Методологија за спроведување на рационализацијата на работата в. Некои специфични пристапи при рационализацијата на работата 4. Наградување а. Улога на наградувањето б. Видови/принципи на наградување				
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби аудиторни и/или лабораториски, самостојна и/или тимска работа на проектни задачи, самостојно учење.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ECTS x 30 часови = 180 часови			
14.	Распределба на расположивото време	30 + 30 + 0 + 20 + 100 = 180 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	0 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	20 часови	
		16.3.	Домашно учење	100 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			80 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)			10 бодови

	17.3.	Активност и учество	10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	под 51 бод	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирана активност 17.2	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	анкети и други форми на континуирана евалуација	

22.	Литература				
22.1.	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Р. Миновски, Д. Јованоски	Студија на работата	УКИМ	во печат
	2.	-	Актуелни материјали од областа во која ќе се работи семинарската работа	-	-
	3.				
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				
	2.				
	3.				